

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 13

Год. LXIV

Петок, 25 јануари 2008

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
163. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2008 година на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје	2	173. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	17
164. Програма за експлоатација и одржливо искористување на минералните сировини за 2008 година.....	2	174. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	17
165. Програма за инвестирање во животната средина за 2008 година.....	2	Прилози 1 и 2 кон Уредбата за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластувања за носител на изработување на урбанистички планови односно планер – потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето донесена од Владата под број 19-45/1 од 15.01.2008 година, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 10/08 од 21 јануари 2008 година.....	18
166. Програма за развој на заштитата на децата за 2008 година.....	4	175. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	19
167. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	14	176. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	20
168. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	14	177. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	20
169. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	15	Огласен дел.....	1-44
170. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	15		
171. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	16		
172. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	16		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**163.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Инвестиционата програма за 2008 година на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје бр. 02-1358/3 од 21.11.2007 година усвоена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ на седницата одржана на 20.11.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7411/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

164.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), а во врска со член 5 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖЛИВО ИСКРИ-
СТУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ ЗА
2008 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува висината на средства, намената и начинот за нивното користење, обемот и локалитетите на кои ќе се вршат доистражување и верифицирање на резервите на јаглен и испитување на потенцијалот на Пелагониската котлина со јагленороден двооксид гас CO₂ за 2008 година.

II

Средствата за финансирање на програмата за доистражување и верифицирање на резервите на јаглен од наоѓалиштата „Лавци“, „Неготино“ и локалитетот „Витолиште“ - Мариово и испитување на потенцијалот на Пелагониската котлина со јагленороден двооксид гас CO₂ за 2008 година се утврдуваат во износ од 30.000.000,00 (триесет милиони денари), раздел - 10001, програма - искористување на природните ресурси 50, ставка - 425.

Висината на средствата по предложените проекти, а кои се предмет на реализација со оваа програма се во согласност со обемот предвиден со проектната документација и степенот на истраженост, а се со цел создавање на услови за доделување на две концесии за експлоатација на јаглен и осознавање на состојбата со јагленороден двооксид гас CO₂ во рамките на Пелагониската котлина за потреба на Републиката и тоа:

- | | |
|--|------------|
| 1. Рецензија на Стратегијата за геолошки истражувања, одржливо искористување и експлоатација на минералните сировини | 200.000,00 |
|--|------------|

- | | |
|---|---------------|
| 2. Анализа на постојниот Елаборат за рудни резерви и доистражување на јаглените од наоѓалиштето „Неготино“ и изработка на Елаборат за рудни резерви | 6.900.000,00 |
| 3. Ревизија на Елаборатот за рудни резерви на јаглен од наоѓалиштето „Неготино“ после спроведените доистражувања | 800.000,00 |
| 4. Анализа на постојниот Елаборат за рудни резерви и доистражување на јаглените од наоѓалиштето „Лавци“ и изработка на Елаборат за рудни резерви | 4.000.000,00 |
| 5. Ревизија на Елаборатот за рудни резерви на јаглен од наоѓалиштето „Лавци“ после спроведените доистражувања | 700.000,00 |
| 6. Испитување на потенцијалот на Пелагониската котлина со јагленороден двооксид гас CO ₂ | 13.200.000,00 |
| 7. Анализа на постојниот Елаборат за рудни резерви и доистражување на јаглените од локалитетот „Витолиште“ - Мариово и изработка на Елаборат за рудни резерви | 3.000.000,00 |
| 8. Ревизија на Елаборатот за испитување на потенцијалот на Пелагониската котлина со јагленороден двооксид гас CO ₂ | 700.000,00 |
| 9. Геологија и хидрогеологија на Полошката котлина и потекло на водата од изворот „Рашче“ | 500.000,00 |

III

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги врши Министерството за економија врз основа на Договорите со изведувачите согласно дел II од оваа програма.

IV

Министерството за економија за реализираните буџетски средства ќе достави извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за реализацијата на оваа програма, како и за постигнатите резултати и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности, заклучно со 31.01.2009 година.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-38/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

165.

Врз основа на член 172 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ЗА 2008 ГОДИНА**

Член 1

Со Програмата за инвестирање во животната средина за 2008 година се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2008 година.

Член 2

(1) Средствата за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина се обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животна средина во износ од 152.000.000,00 денари.

(2) Средствата од Програмата ќе се доделуваат врз основа на јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за животна средина.

Член 3

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 4

Средствата од членот 2 на оваа програма се распоредуваат за следниве намени:

1. Изработка на Планови и Програми за управување со отпад согласно член 18 и 19 од Законот за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04 и 107/07) во износ од 4.000.000,00 денари.

2. Изработка на проектна документација за интегрирано управување со отпад (селектирање, собирачки центри, преработување на отпад и отстранување на отпад и др.) и поддршка за реализирање на проекти за собирање, селектирање и преработување на отпад во износ од 10.000.000,00 денари.

3. Реализирање на проекти за расчистување на дивидепонии во износ од 10.000.000,00 денари.

4. Реализирање на проекти за санирање на депонии за комунален отпад во износ од 10.000.000,00 денари.

5. Изработка на Локални акциони планови за заштита на животната средина (ЛЕАП-и) во износ од 3.000.000,00 денари.

6. Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 60.000.000,00 денари.

7. Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 4.000.000,00 денари.

8. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест и едукација во областа на животната средина во износ од 4.000.000,00 денари.

9. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 4.000.000,00 денари.

10. Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 4.000.000,00 денари.

11. Реализирање на проекти и активности за едукација и обука на државните службеници на централно и локално ниво во износ од 2.000.000,00 денари.

12. Поддршка во изработка на Дозволи за усогласување со Оперативен план за депонии во износ од 3.000.000,00 денари.

13. Поддршка во реализација на Оперативни планови од Дозволите за усогласување со оперативни планови во износ од 2.000.000,00 денари.

14. Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2007 година во износ од 30.000.000,00 денари.

15. Трошоци за спроведување на програмата во износ од 2.000.000,00 денари.

Член 5

(1) Месни заедници, општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од точките 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 од член 4 на оваа програма.

(2) Јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје или градот Скопје можат да користат средства за намени од точките 2, 4, 6, 8 и 12 од член 4 на оваа програма.

(3) Правни и физички лица можат да користат средства за намените од точка 2, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 од член 4 на оваа програма.

(4) Непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции) можат да користат средства за намените од точка 2, 7, 8, 9 и 11 од член 4 на оваа програма.

(5) Невладини организации формирани за заштита на животната средина можат да користат средства за намените од точка 10 од член 4 на оваа програма.

(6) Висината на финансиската поддршка преку Програмата е целосна или делумна за сите видови на проекти или активности.

Член 6

Со средствата од програмата за инвестирање во животната средина можат да бидат финансирани сите видови на трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен:

1. Закуп на земјиште;
2. Закуп на постојни згради;
3. Трошоци направени пред 1 јануари 2008 година;
4. Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата;
5. Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата;
6. Општи и административни трошоци на апликантот;
7. Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции и останати чисто финансиски трошоци;
8. Законските обврски, казни и пенали;
9. Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

Член 7

Исплата на средствата на корисникот ќе се врши согласно договор склучен меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и корисникот.

Член 8

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-373/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

166.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/00, 17/03, 65/04 и 113/05) и член 34 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 160/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2008 ГОДИНА

Заштитата на децата е организирана дејност, заснована на правата на децата како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и на државата и единиците на локалната самоуправа за водење хумана популациона политика. Подршката на заедницата се остварува со обезбедување услови и ниво на животен стандард што соодветствува на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата, при што државата и единиците на локалната самоуправа се грижат во согласност со расположивите материјални можности да им помогнат на родителите во издржувањето, подигнувањето, грижата и заштитата на децата.

Заштитата на децата како систем на организирани мерки и активности на државата за грижа и заштита на децата се остварува согласно Законот за заштита на децата и подзаконските акти.

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утврдува со годишна Програма која согласно Законот за заштита на децата ја носи Владата на Република Македонија и која е во функција на спроведување и унапредување на системот на заштитата на децата, а чие остварување е во согласност со утврдените програми со Буџетот на Република Македонија за 2008 година како и врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година во делот на надоместоците по основ на правата од детска заштита.

Врз остварувањето на заштитата на децата, индиректно влијаат и одредени развојни документи на Владата на Република Македонија: Макроекономската политика на Република Македонија за 2008 година, Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2008 година, како и други акти со кои се имплементираат стратешките приоритети на Републиката.

Во реализацијата на заштитата на децата се позначајно место имаат и Конвенцијата за правата на детето и други конвенции и протоколи, потоа Милениумските развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата и други документи со што се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ.

I. Цели и задачи во остварувањето на заштитата на децата

Тргнувајќи од потребата, заштитата на децата постојано да се подига на повисоко ниво, како основен чекор кој беше направен со измените и дополнувањето на законот за заштита на децата, беше определбата детето да стане субјект во заштитата и при тоа да му се обезбедува заштита на правото на живот и развој, заштита на најдобриот интерес на детето, обезбедување минимум стандард, почитување на правото на детето на слобода, на сопствено мислење и слободно изразување, здружување и образование, услови за здрав живот како и други социјални права. Исто така, во заштитата на децата предвидена е заштита од било каква форма на дискриминација, забрана за сексуално искористување и сексуална злоупотреба на децата, насилно одведување, продажба или трговија со децата, физичко или психичко насилство или нечовечко постапување, експлоатација и комерцијално искористување односно санкционирање на се што представува кршење на човековите права на децата.

Носителите на заштитата на децата кои посебно се акцентирани, се должни да ги преземат сите мерки за заштита на децата од нелегална употреба или злоупотреба на наркотици, психотропни супстанции и прекурзори, забрана за вклучување на малолетните лица во вооружени судири и други воени дејствија како и од верско организирање и дејствување и злоупотреба на децата за политичко или верско организирање и дејствување.

Во функција на подигнување на квалитетот на заштитата на децата, вградени се одредби кои произлегуваат од Директивата на Советот 2000/43// ЕЗ која се однесува на забрана на дискриминација врз основа на расата или етничкото потекло која во текстот на законот е разработена во сите сегменти на остварувањето на заштитата на децата.

Државата како основен носител на заштитата на децата, согласно расположивите финансиски можности, за одредени групи деца дава определена материјална помош на родителите за издржување, подигање, грижа и заштита на децата но исто така финансиски го подржува организирањето и функционирањето на јавните установи и служби за заштита на децата.

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес и се остварува преку обезбедување на:

- 1.- права за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче и партиципација) ;
- 2.-облици за заштита на децата (згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, одмор и рекреација на деца) и
- 3.- други облици на заштита на децата.

Основна цел на дејноста - заштита на децата и во текот на 2008 година е обезбедување на услови за оптимален опфат на децата во системот на правата за заштита на децата како и во постојните јавни установи за згрижување и воспитание на децата, преку целосно и рационално искористување на просторните, кадровските и другите ресурси.

Поголем опфат на децата ќе се реализира со донесувањето на поблиските услови за вршење на дејноста на детските градинки каде помеѓу другото се создаваат услови за вклучување и на приватниот сектор во заштитата на децата.

Тежиштето на активностите во насока на подобрување на заштитата на децата ќе биде усмерено кон остварување на следните основни задачи:

- по донесувањето на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата ќе се пристапи кон негова имплементација преку изготвување на подзаконските акти во кои ќе се ревидираат потребните документи за стекнување со правата утврдени во законот, почитувајќи ја определбата на Владата на Република Македонија за „Регулаторна гилотиња“. Истовремено, ќе се интервенира со скратување на роковите за давање одговор на барањата на правата согласно Законот за заштита на децата, почитувајќи го принципот „молчењето значи одобрување“;

- ќе се направи анализа на правата согласно Законот за заштита на децата со цел да се утврди можноста за воведување дополнителни финансиски средства како стимул за подобрување односно јакнење на човековиот капитал во рамки на Проектот за условени парични надоместоци кој ќе се реализира во рамки на соработката со Светска банка;

- заокружување на процесот на децентрализацијата во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку соработка со органите на локалната самоуправа, реализирање на надзорот, давање на препораки и насоки и воспоставување на партнерски однос во реализирање на дејноста;

- плурализација во дејноста преку заживување односно функционирање на приватниот сектор со основање на приватни установи за деца како и во рамките на со закон создадените услови за давање можност и на други физички и правни лица да вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на децата;

- организирање на одделни услуги од дејноста згрижување и воспитание и во други просторни услови (основно училиште, болница, дом на култура, месна заедница и други установи, во станот на родителите) согласно материјалните можности, со приоритет во вршење на истите во подрачјата каде не постојат објекти за организирано згрижување на деца, давање одредени услуги од дејноста на градинките на деца и семејства, како и организирање на повремено чување на деца во домашни услови, согласно Законот за заштита на децата;

- одржување на објектите во дејноста на заштитата на децата, со приоритетно, целосно и рационално искористување на сите кадровски, просторни и други ресурси како и развој на разни видови програми за дејноста со различно траење и цена на чинење;

- поддржување на програмските активности за деца од областа на културата, издавачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, рекреативните и слободни активности и спорт, заштитата на деца со специфични потреби, како и програмски активности кои ги остваруваат организациите (здруженијата) за деца;

- поголема афирмација на раниот детски развој преку имплементација на Стандардите за рано учење и развој на децата;

- следење на развојот на заштитата на децата и работи поврзани со хумана популациона политика, остварувањето на правата за заштита на децата како и остварувањето на постапката согласно закон, со насоки за примена на законската и подзаконската регулатива;

- во рамки на СПИЛ проектот ќе продолжат активностите за воведување автоматска обработка на податоците во делот на правата за заштита на децата и поврзување на МТСП со центрите за социјална работа;

- обезбедување на редовна и навремена исплата на со законот утврдени паричните примања на децата.

1. Права за заштита на децата

Правата за заштита на децата како парични надоместоци, под услови утврдени со Законот за заштита на децата ги обезбедува државата со средства од Буџетот на Република Македонија.

Поголем обем на права од определените права во законот може да обезбеди единицата на локалната самоуправа / општината, Градот Скопје и општината во Градот Скопје/, доколку за тоа обезбеди средства од сопствени извори.

Паричните надоместоци согласно Законот се остваруваат како право на: детски додаток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче и партиципација и имаат за цел преку обезбедувањето на материјална помош, на родителите да им помогнат за издржување, подигање, грижа и заштита на детето.

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2008 година се предвидува парични примања на деца да користат околу 45.000 деца од околу 30.000 семејства, како придонес во остварувањето на примарната одговорност на родителите во обезбедувањето на услови за живот, потребен за развој на детето, односно животен стандард што одговора на неговиот физички, ментален, душевен, морален и социјален развој.

а) Детски додаток

Детски додаток е право на детето кое може да го оствари еден од родителите на детето, државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Републиката, за дете државјанин на Република Македонија кое е на редовно школување во Републиката, во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството како и другите услови утврдени со Законот за заштита на децата.

Право на детски додаток согласно Законот за заштита на децата и Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правата за заштита на децата може да има дете до наполнување на 18 години живот, доколку е на редовно школување и ако просечните месечни приходи и примања во семејството на детето по член на семејството не го надминуваат граничниот износ од 16% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, односно 32% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, за самохран родител. Правото на детски додаток може да го оствари еден од родителите на детето или при што треба да ги исполнува и другите услови предвидени со законот.

Правото на детски додаток во 2008 година се очекува да го остварат во просек околу 33.000 деца од околу 20.000 семејства.

Висината на детскиот додаток и во 2008 година ќе изнесува 4,60% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште; односно 7,30% за дете од 15-18 години живот, односно додека е редовен ученик во средно училиште. При тоа, вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 1.800,00 денари.

б) Посебен додаток

Право на посебен додаток има еден од родителите на детето со постојано место на живеење во Република Македонија, ако детето е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот и тоа за дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата. Наодот, оценка и мислење за потребата од остварување на посебен додаток кој го издава соодветен стручен орган.

Правото на посебен додаток во 2008 година се очекува да го остварат во просек околу 5 000 деца од околу 4 850 семејства.

Висината на посебниот додаток согласно Законот изнесува 27% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година.

в) Помош за опрема на новороденче

Помошта за опрема на новороденче се обезбедува за прво новородено дете како еднократна помош на семејството, во парични средства.

Висината на помошта за опрема на новороденче се пресметува во зависност од утврдената основица за помошта за опрема на новороденче и според просечниот месечен приход на семејството на подносителот на барањето за остварување право на помош за опрема на новороденче за првороденото дете остварен во претходните три месеци пред поднесување на барањето.

Основицата за утврдување на висината на ова право изнесува 25% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, меѓутоа, износот на помошта се зголемува, односно се намалува во зависност од остварениот просечен месечен приход на семејството во претходните три месеци пред поднесување на барањето.

Во 2008 година се предвидува дека правото помош за опрема на новороденче да се оствари за околу 6 500 деца од 6 000 семејства.

2. Облици за заштита на децата

а) Згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст – е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културни-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование и се обезбедува и остварува во детска градинка. Одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца, под услови и на начин утврдени со Законот, можат да вршат и правни и физички лица.

Дејноста на детските градинки се остварува преку организирање и спроведување на програми кои според времетраењето на програмата се програми за: целодневен престој, полудневен престој, скратени програми, пилот програми, програма за продолжен престој, вонинституционални форми на активности со деца.

Во услови кога во местото на живеење нема јавна детска градинка, односно детската градинка нема слободни места, а родителите имаат интерес за вклучување во детска градинка на одреден број деца, според кои во согласност со нормативите и стандардите за вршење на дејноста може да се формира една група, јавната детска градинка одделни услуги од својата дејност, може да организира во други просторни услови како и да организира и повремено чување на деца во домашни услови што ќе го остварува со постојниот кадар од детската градинка, надворешни соработници и стручни работници. За овие активности јавната установа за деца – детска градинка треба да обезбеди согласност од Министерството за труд и социјална политика.

Во состав на јавна детска градинка согласно законот можат да се формираат советувалишта за деца и родители, во функција на социјализација на децата и помош на родителите, според утврдени критериуми.

Со оглед на тоа дека во втората половина на 2007 година се донесоа „Основите на програмата за воспитно – образовната работа со децата од предучилишна возраст во јавните детски градинки кои можат да бидат применети и од страна на приватните установи за деца, во 2008 година ќе се следи реализацијата на истата особено од аспект во подигање на квалитетот на услугата, но се очекува теоретските насоки да бидат осовремени и усогласувани со новите сознанија за развој кај децата.

Квалитетот на услугата ќе се подигне и со донесување на Стандардите за рано учење и развој на децата кои ќе послужат како основа за унапредување на квалитетот на работата во јавните детски градинки но и пошироко, односно во рамки на семејството и локалната заедница. Со својата содржина тие се прилагодени за децата од 0 – 6 годишна возраст, за осознавање на нивното опкружување со луѓе и објекти а прилагодено на возрастните групи на децата со законот. Меѓутоа, стандардите ќе им помогнат и на родителите, стручните лица кои работат со мали деца како и на политичарите и членовите на локалната заедница да планираат и спроведуваат програми за квалитетна грижа и образование на малите деца.

Мрежа на установи за децата

Згрижувањето и воспитувањето на децата од предучилишна возраст се остварува во вкупно 51 јавна установа за деца - детска градинка. Во текот на 2008 година постои можност, со исполнување на предвидените услови во Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на детска градинка да се зголеми бројот на детските градинки, заради фактот дека одредени општини за објектите кои се наоѓаат на нивното подрачје барат да ја преземат улогата на основач на јавна установа – детска градинка.

Економските движења во стопанството, структурните и други реформи во нашата држава неминовно придонесоа за економски и социјални потешкотии во семејството, што резултираше и со намалување на бројот на децата во детските градинки во изминатиот период. Заложбите на Владата на Република Македонија за подобрување на бизнис климата како и заложбите за активни мерки за вработување, треба да придонесат да се зголеми интересот за згрижување на децата во детските градинки. Со ваквата определба на Владата на Република Македонија, во одделни региони веќе се чувствуваат резултати односно зголемен интерес за згрижување во детски градинки. Заради зголемениот интерес за згрижување на деца во детски градинки, користејќи ја законската можност за организирање на згрижувањето и воспитувањето во други просторни услови веќе се ставени во функција вакви групи во регионот на О Битола, во селата Кравари, Кукуречани и Бистрица, а започнати се активности и во О Зелениково каде групата на деца ќе функционира во рамки на Јавната установа – Детска градинка „8-ми Март“ од О Кисела Вода. Се очекува ваквата тенденција да продолжи и во 2008 година кога се предвидува згрижувањето на децата во други просторни услови да се зголеми на околу 5 ново оформени групи во 5 населени места.

По воведувањето на новиот модел на деветогодишното основно образование во образовниот систем на Република Македонија во учебната 2007- 2008 година постоеше ризик за намалување на опфатот на деца во детските градинки заради фактот дека една генерација на децата се опфати во основните училишта. Меѓутоа, податоците за опфатот на децата во детските градинки покажуваат дека бројот на згрижените деца во детските градинки бележи пораст и ќе изнесува вкупно околу 22 000 деца.

Во детските градинки во кои како последица на транзиционите процеси во стопанството и социјалните потешкотии во егзистенцијата на семејствата, бројот на децата е намален односно имаат недоволен опфат на деца, ќе се преземат мерки и активности преку реализација на пилот проекти, скратени и други програми и сл. за да се одржи бројот на децата по групи согласно Законот со учество во надоместок на трошоци за престој на деца кои ќе се опфатат со проекти и програми. Ваквата заложба ќе се настојува да се реализира во соработка со локалната самоуправа.

Со цел за поцелосно искористување на капацитетите во јавните детски градинки, ќе се продолжи со обезбедувањето престој и исхрана и за деца од над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст.

Согледувајќи го значењето на раниот детски развој на децата особено за децата од ранливите групи на населението, во рамки на Декадата на Ромите, во 15 општини во

Републиката и во 2008 година, ќе продолжи да се имплементира проектот „Инклузија на деца Роми во јавните предучилишни установи“. Финансирањето на овој проект се реализира со средства на Министерството за труд и социјална политика и РЕФ (Ромски едукативен фонд).

Работници во јавните установи за деца-детски градинки

Дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст ќе ја вршат работници од следните профили: негуватели, воспитувачи, стручни соработници-виши медицински сестри, социјални работници, музички педагози, ликовни педагози, педагози по физичко воспитување, стручни работници-педагог, психолог, социјален работник, логопед, лекар, педијатар, правник, економист, дефектолог и други профили на работници - готвачи, пом.готвачи, административни работници и др, согласно Законот и потребите за вршење на дејноста.

Во текот на годината бројот на работниците ќе се усогласува со бројот на децата по групи и возрасти, времето на траење на одредени програми, развојот на соодветни воспитни содржини, не само во поглед на обезбедувањето на утврдените услови, согласно закон, туку и во однос на работниот однос, плата за поминато време на работа и друго.

Во функција на подигнување на квалитетот на услугите, ќе се настојува во рамки на расположивите материјални можности да се организираат обуки за работниците.

Изградба, тековно и инвестиционо одржување на објектите

Тековното одржување на објектите ќе се остварува во рамки на расположивите средства во Буџетот на Република Македонија за 2008 година со приоритетно извршување на неопходните работи заради обезбедување на нормално и безбедно функционирање и вршење на дејноста (замена на кровови, поправки на водовод, канализација и санитарни чворови, замена на дотраена дрвена столарија и термотехничка инсталација).

Инвестиционите активности ќе бидат насочени кон довршување на започнатата изградба и опремување на новиот објект, наменет за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст во населбата „Даме Груев“ во Општина Горче Петров но доколку се создадат услови може да се отпочне и со подготовки за изградба на детска градинка во Општина Сарај, како и во други општини каде би требело да се преземат активности за доградба и проширување на постојните капацитети. Овие активности ќе се реализираат согласно програмата за изградба, тековно и инвестиционо одржување на објектите.

2.Одмор и рекреација на децата

Одморот и рекреацијата на децата е облик на заштита на децата кој како дејност се организира за престој, активен одмор, социјализација на децата, воспитни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности со децата од 5 до 18 години живот, за развивање на психомоторниот развој на децата и способност за

договарање, почитување на разликите и соработка во групи, способност за прифаќање на себеси и другите и ориентација во просторот.

Одморот и рекреацијата во Републиката ќе се организира во една јавна установа за деца – детско одморалиште, а до завршување на постапката за продажба и во четирите приватни установи, кои јавната услуга ќе ја обавуваат во објектите кои им се дадени под закуп.

Имајќи го во вид значењето на одморот и рекреацијата на децата како битен облик во заштита на децата, во рамки на расположивите финансиски средства, со посебна програма ќе се овозможи поврзување и соработка со правни лица кои се оспособени да организираат згрижување и престој на деца. За оваа цел ќе биде потребно да се предвидат средства за правото за партиципација која треба да се дава како учество во трошоците за одмор и рекреација за одредени групи на деца. Средствата за партиципација треба да бидат обезбедувани од страна на оснивачот на јавната установа, но и од страна на донатори.

Дејноста ќе ја обезбедуваат преку организирање и спроведување програми за: зимување, летување, настава во природа и други програми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, исхрана на децата и друго), а согласно Законот, во времето кога не ги остваруваат наведените програми, можат да работат како одморалишта од отворен тип и ќе даваат и други услуги согласно Законот.

Според Одлуката за продажба на недвижни ствари објекти на сезонски одморалишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/05) согласно одредбите на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, недвижните ствари-објекти на сезонските детски одморалишта ќе се продадат во постапка предвидена со позитивните законски прописи.

3. Други облици на заштита на децата

За развој на личноста на детето, талентот, менталните, физичките, креативните и другите способности, подготвување за самостоен и одговорен живот се обезбедуваат и други облици за заштита на децата како програмски активности во областа на културата, издавачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста, рекреативни и слободни активности и спортот.

Во рамките на системот на заштитата на децата се спроведуваат и други програмски активности со кој се унапредува дејноста, меѓу кои се:

- Спроведување на проекти за деца со пречки во телесниот и интелектуалниот развој;
- Спроведување на проекти, програми и едукација на стручниот и друг кадар;
- Програмски активности за оспособување на згрижувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг кадар со најновите современи сознанија во работите кои ги вршат овие работници и согласно закон (професионален развој на кадрите);
- Програмски активности на соработка за унапредување на исхраната на децата, хигиено-техничките и здравствени услуги, дидактички материјал;

Реализацијата на најголем дел од овие активности ќе се реализира во соработка со УНИЦЕФ, Потрага по заедничка основа - Мозаик, Фондација за образовни и културни

Иницијативи „Чекор по чекор“, ГТЗ, Ромскиот едукативен фонд, стручни институции, невладини организации, органи, здруженија, и др.

II. Финансирање на заштитата на децата

Програмата за развој на заштитата на децата за 2008 година ќе се реализира со средства од Буџетот на Република Македонија за 2008 година и тоа од:

1. Раздел 150.10 Општествена заштита на децата, во вкупен износ од 985 768 000 денари и тоа преку остварување на следната :

Програма 2 - Дејност на детски градинки и одморалишта со вкупен износ од 139 540 000 денари и тоа за :

- Потпрограма 21 - Дејност на детски градинки со износ од 104 912 000 денари
- Потпрограма 22 - Дејност на детски одморалишта со износ од 8 128 000 денари.
- Потпрограма 2А Опремена во детска заштита со средства во износ од 26 500 000 денари и

Програма А

А Децентрализација, односно А2- Пренесување на надлежности на ЕЛС со износ од 846 228 000 денари и

2. Раздел 150 20 -Социјална заштита

Програма 4 -Надоместоци и права во социјалната област:

-Потпрограма 43 - Надоместоци по основ на права од детска заштита со износ од 508 500.000 денари од кои за:

-Категорија 42-Стоки и услуги , во износ од 8 500 000 денари, наменет за :

- ставка 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт со износ од 8 000 000 денари и
- ставка 425 Договорни услуги со износ од 500 000 денари.

-Категорија 47- Социјални бенефиции

- ставка 471 Социјални надоместоци во износ од 500 000 000 денари кои ќе бидат наменети за : детски додаток- 263 000 000 денари, за посебен додаток-215 000 000 денари и за помош за опрема на новороденче- 22 000 000 денари.

Распределбата на финансиските средства наменети за правата за заштита на децата по видови на права е направена во согласност со расположивите средства во Буџетот на Република Македонија за 2008 година со напомена дека овие средства нема да ги задоволат потребите на корисниците.

III. Мерки и активности за развој на заштитата на децата

За остварување на основните цели и задачи утврдени во оваа програма ќе се преземат следните мерки и активности;

1. Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата со кој се извршија одредени осовременувања во насока на прилагодување кон современите текови на општеството, ќе се пристапи кон изготвување на подзаконските акти неопходни за имплементација на законот со почитување на определбата за намалување на документите кои треба да ги обезбеди барателот како и со скратување на роковите за одговор на барателите на паричната помош;

2. Донесување на Правилник за стандарди и нормативи за вршење на дејноста на детска градинка како акт кој ќе овозможи во системот на заштита на децата да биде вклучен приватниот сектор но и ЕЛС кои во рамки на расположивите средства можат да основаат јавни установи за згрижување и воспитување на деца- детски градинки кои ќе одговараат на локалните потебите за ваков вид на грижа и заштита;

3. Ќе се направи анализа на правата согласно Законот за заштита на децата како би можело да се утврди можноста за воведување на дополнителни финансиски средства кои би помогнале во јакнење на човековиот капитал со цел паричните примања да се остваруваат со исполнување на други предуслови.

4. Соработка со општините, општините во Градот Скопје при имплементацијата на процесот за децентрализација, а со општините во кои не се изградени објекти - детски градинки, ќе продолжи да се дава подршка за осварување за организирано згрижување и воспитание на деца во други просторни услови кои се предвидени со законот;

5. Ќе се отпочне со процесот на примена на Стандардите за рано учење и детски развој, со што раниот детски развој ќе стане еден од приоритетите на сите носители на развојот и заштитата на децата вклучувајќи ги тука државата, локалната заедница родителите, стручните лица и сл. Примената на Стандардите ќе го олесни патот за натамошниот развој на личноста на детето и нејзино полесно вклучување во општеството;

6. Ќе се следи реализацијата на Основите на програмата за воспитно –образовната работа со децата од предучилишна возраст со цел истата да може да биде доградувана и усогласувана со новите сознанија за развој на децата;

7. Поцелосно искористување на расположивите капацитети со промовирање на скратени програми за децата од недоволно развиени подрачја и региони, со што ќе се реализира принципот на достапност и правичност на јавната услуга.

8. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор) , спроведување и следење на остварувањето на Законот, како и мониторинг и евалуација на преземените активности;

9. Следење на развојот на заштита на децата и работи поврзани со хумана популациона политика како и остварување на правата за заштита на децата како и остварувањето на постапката согласно закон, со насоки за примена на законската и подзаконската регулатива;

10. Обезбедување на редовна исплата на паричните примања на децата

11. Донесување на Одлука за начинот на наплата на износот за "Детска недела";

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-417/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

167.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за производство, трговија и услуги АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во Профитен центар Хотел Холидеј Ин, Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-263/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

168.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фотон Феликс“ ДООЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 43-а во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-264/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

169.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ бр. 11-А – приземје во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-265/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

170.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Митрополит Теодосиј Голганов“ бр. 28 Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 18 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-266/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

171.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебни игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Јани Лукровски“ бб, Автокоманда - Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-267/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

172.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Јане Санадански“ бр. 82 (ТЦ Бисер) во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-268/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

173.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 1, Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-269/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

174.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 129 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-270/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилози 1 и 2 кон Уредбата за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер – потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето донесена од Владата под број 19-45/1 од 15.01.2008 година, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 10/08 од 21 јануари 2008 година.

Прилог 1



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 18 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА БР. 51/05 И 137/2007"), МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ ИЗДАВА

Л И Ц Е Н Ц А

ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

БРОЈ _____

НА

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ ЗДОБИВА СО
ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ СОГЛАСНО
ЗАКОН

ЛИЦЕНЦАТА ВАЖИ ДО _____

ИЗДАДENO НА _____

СКОПЈЕ

63н"-

МИНИСТЕР,
(М.П.) _____

Прилог 2



Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ
ИНЖЕНЕРИ
СКОПЈЕ

О В Л А С Т У В А Њ Е

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО ПЛАНЕР,
ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

БРОЈ _____

НА _____

матичен број _____

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВА ОВЛАСТУВАЊЕ НОСИТЕЛОТ СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОДНОСНО ПЛАНЕР-
ПОТПИСНИК НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СОГЛАСНО ЗАКОН

.....
ИЗДАДЕНО НА _____
СКОПЈЕ

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

(М.П.) _____

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

175.

Врз основа на член 3 став (9), член 5 став (1) точка (б), член 9 став (1), член 12 став (1), член 12 став (3) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03, 70/06 и 55/07), и член 14, член 15, член 16, член 17 и член 18 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/07) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 18.02.2008 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Се одобрува планираната државна помош во форма на грант од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за 2008 година, која ќе се доделува на правни и физички лица кои можат да користат средства за следните намени:

- Изработка на проектна документација за интегрирано управување со отпад (селектирање, собирачки центри, преработување на отпад и отстранување на отпад и др.) и поддршка за реализирање на проекти за собирање, селектирање и преработување на отпад во износ од 10.000.000,00 денари;
- Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 60.000.000,00 денари;
- Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 4.000.000,00 денари;
- Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест и едукација во областа на животната средина во износ од 4.000.000,00 денари;
- Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 4.000.000,00 денари;
- Поддршка во реализација на Оперативни планови од Дозволите за усогласување со оперативни планови во износ од 2.000.000,00 денари.

Вкупниот износ на планираната државна помош за заштита на животната средина во 2008 година изнесува 84.000.000,00 денари.

Комисијата го задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, во рок од шест месеци по објавувањето на оваа одлука, да донесе измени на Програмата за инвестирање за 2008 година, со што оваа програма ќе биде усогласена со Законот за државната помош.

Бр.03-20/2
18 јануари 2008 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

176.

Врз основа на член 6 став (2), член 9 став (1), член 12 став (1) од Законот за државна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07), и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03) Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 18.01.2008 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

Се одобрува државната помош која ќе се доделува согласно Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2008 година (во понатамошен текст: Програма за конкурентност) од страна на Министерството за економија за 2008 година. Со Програмата за конкурентност ќе се поддржуваат активности кои се во функција на подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2008 година во вкупен износ од 23.200.000,00 денари, и тоа:

- Средства наменети за реализација на сертификација на системи на квалитет (ISO/HACCP/EUREPGAP/CA 8000) од кои средства на деловните субјекти им се надоместува 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект;

- Средства наменети за деловните субјекти кои за извршување на деловните активности во текот на 2008 година вовеле интернет конекција на најмалку три работни места, од кои средства им се надоместуваат 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 20.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект;

- Средства наменети за деловните субјекти кои пристапиле кон изработка на идејно решение за дизајн на производ-услуга, од кои средства им се надоместува 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 20.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект;

- Средства наменети за деловните субјекти кои учествуваат на бизнис-форуми организирани согласно Програмата за промоција на македонското стопанство во странство, од кои средства им се надоместуваат патните трошоци за еден учесник во целост;

- Средства наменети за презентирање на одделни индустриски гранки на заеднички национален штанд на саемски манифестации во странство, од кои средства целосно се надоместуваат трошоците за изнајмување на простор и потребната изнајмена опрема;

- Средства наменети за изработка и печатење на промотивни материјали за претставување на одделни индустриски гранки, кои средства се покриваат целосно и

- Средства наменети за поддршка на развојот на кластерингот и промоција на системите за квалитет, од кои средства целосно се надоместуваат трошоците за промоција, презентација, како и работа на кластерите и системите за квалитет.

Бр.07-46/1
18 јануари 2008 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

177.

Врз основа на член 5 став (1) точка б), член 9 став (1) и член 12 став (1) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на ден 18.01.2008 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

Се одобрува доделената државна помош во форма на грант од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање во 2007 година на следните претпријатија:

- Марели трејд ДООЕЛ Тетово, Матичен број: 4876385, Даночен број: 4028994103225, во износ од 19.000.000,00 денари;

- Ековат Скопје, матичен број: 5978190, даночен број: 4030005546398, во износ од 400.000,00 денари;

- АД Охис Скопје, матичен број: 5454018, даночен број: 4030000397025, во износ од 150.000,00 денари ;

- Простор инженеринг Скопје, матичен број: 0592337, даночен број: 4030004526687, во износ од 1.500.000,00 денари;

- Радио Риниа 2000 Долнени, матичен број: 6145612, даночен број: 4021006151398, во износ од 200.000,00 денари;

- Трговско радиодифузно друштво Тв Коха Тетово, матичен број: 4961544, даночен број: 4030992131005, во износ од 280.000,00 денари;

- Ohridnews, локален весник, Нимо 07 Охрид, матичен број: 6182925, даночен број: 4020007146871, во износ од 300.000,00 денари;

- Адвисент ДООЕЛ Скопје, матичен број: 6184910, даночен број: 4030007621133, во износ од 340.000,00 денари;

- Завод за урбанизам, проектирање и инженеринг „Комунапроект“, АД Тетово, матичен број: 4037405, даночен број: 4028965117373, во износ од 1.000.000,00 денари и

- Примарк - СН ДООЕЛ Скопје, матичен број: 6019170, даночен број: 4030005559422, во износ од 1.000.000,00 денари.

Бр.10-45/1
18 јануари 2008 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

